

Мерливо влијание:

Мерливото влијание остварено со овој проект е помала потрошувачка на електрична енергија и намалување на емисијата на CO₂ во воздухот што е важно од аспект на справување со климатските промени.



Примерок на поставена сијалица



Обука за следење на енергетска ефикасност



Едукација на млади

ЗА НАС:

Здружението за локален рурален развој е непрофитна граѓанска организација која работи на мобилизација на ресурсите насочени кон рурален развој на заедницата и зајакнување на маргинализираните, ранливи и социјално исклучени групи. Организацијата делува во руралните заедници на Полошкиот регион.

МИСИЈА НА ЗЛРР:

Нашата мисија е поддршка на локалните заедници во остварување на балансиран и одржлив социо - економски развој преку мобилизирање на локалните чинители и градење партнерства меѓу нив.

Проектот е финансиски поддржан од:
Глобален Еколошки Фонд
Програма за мали грантови во Република
Македонија

Global Environment Facility Small Grants
Programme in Republic of Macedonia

Ул. Мајка Тереза 15/6, 1000, Скопје
Тел/факс: +389 (0)2 310 99 56
e-mail: info@gefsgpmacedonia.org.mk
www.gefsgpmacedonia.org.mk

Финансиски партнер на проектот е:
Општина Маврово и Ростуше
www.mavrovoirostuse.gov.mk

Проектот е спроведен од:
ЗЛРР, Тетово
e-mail: office@zlrr.org.mk

Подобрување на енергетската ефикасност на Општина Маврово и Ростуше



„Подобрување на енергетската ефикасност на Општина Маврово и Ростуше“

Генерална цел на проектот:

Да се создадат услови за намалување на климатските промени во Општина Маврово и Ростуше, преку подобрена енергетска ефикасност во уличното осветлување, зголемување на информираноста и градење на капацитетите на засегнатите страни вклучени во прашањата поврзани со енергетска ефикасност .

- **Конкретна цел 1:** Намалување на потрошувачката на електрична енергија преку примена на принципите на енергетска ефикасност со замена на светлосни тела
- **Конкретна цел 2:** Јакнење на капацитетите на општинските власти за креирање и имплементирање на програми за енергетска ефикасност.
- **Конкретна цел 3:** Подигање на свеста на граѓаните за промената на климата, заштедата на енергија и предноста за користење на обновливи извори на енергија, преку едукација и печатени материјали.

Активност 1: Изработка на проект со техничко решение за подобрување на енергетската ефикасност преку осветлувањето

Активност 2: Набавка и инсталација на опрема – штедливи сијалици

Активност 3: Обука за претставниците на вклучените општини за користење на системот за следење на енергетската ефикасност



Состанок со Градоначалник на О. Маврово Ростуше

Активност 4: Едукативна кампања за подигање на јавната свест за зголемување на енергетската ефикасност и искористување на обновливи извори на енергија



Поставено осветлување во село Јанче

Според првичните пресметки намалувањето на CO₂ во однос на влијанието на климатските промени како и заштедата на средства може да се види во следната табела:

	Состојба пред активностите на проектот	Сосостојба по завршување на активностите на проектот
Вид на гориво	Електрична енергија	Електрична енергија
Годишна потрошувачка на улично осветлување	750.000 киловат-часови	300.000 киловат-часови
Годишни емисии на CO ₂	686,2 тони CO ₂	274,5 тони CO ₂
Годишни трошоци [МКД] За видот на горивото	4.312.500 МКД	1.725.000 МКД